



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧК ФЕДЕРАТИВ А ЕП БЛ УГ А ЈА

9637

Zavod za zastitu na spomenio.

na kultura na grad

91000 Skopje

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60302-603-19644

Петок, 4 септември 1981

БЕЛГРАД

БРОЈ 47

ГОД. XXXVII

Цена на овој број е 24 динари. — Претплатата за 1981 година изнесува 1.800 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. Факс 226. — Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

527.

Врз основа на член 2 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 70/78), по прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ И НА НИВНИТЕ ПРЕРАБОТКИ ШТО ПОДЛЕЖАТ НА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ

1. Во Одлуката за определување на земјоделските и прехранбените производи и на нивните преработки што подлежат на контрола на квалитетот во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/79 и 61/80) во точка 1 оддел 1 одредбата под 8 се менува и гласи:

„8) тутун во лист, само ако тоа е утврдено во договорот со странскиот купувач и ако таква обврска произлегува од договори на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со други држави или со регионални или со други меѓународни организации.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 365
30 јули 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иконик, с.р.

528.

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ SUPRISTOL, ТАБЛЕТКИ ОД 12 × (400 + 80 mg) СЕРИЈА БРОЈ 19310581, ПРОИЗВОД НА „КРКА“, ТОВАРНА ЗАПРАВИЛ — НОВО МЕСТО, TOZID ISIS

1. Се повлекува од прометот лекот SUPRISTOL, таблети од 12 × (400 + 80 mg), серија број 19310581, што е пуштен во промет спротивно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени количества на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. У-07-3750
26 август 1981 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и соци-
јална заштита,
Светозар Пенковски, с.р.

529.

Врз основа на член 25 став 4 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ РАБОТНИТЕ ПРОСТОРИИ И ОПРЕМАТА ЗА ПРЕГЛЕД И ЖИГОСУВАЊЕ НА ВОДОМЕРИ, КАКО И РАБОТНИЦИТЕ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ПОГЛЕД НА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА АКО МУ СЕ СТАВААТ НА РАСПОЛАГАЊЕ НА ОРГАНОТ НА КОНТРОЛАТА ПРИ ПРЕГЛЕДОТ И ЖИГОСУВАЊЕТО НА ВОДОМЕРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите што мораат да ги исполнуваат работните простории и опремата за преглед и жигосување на водомери, како и условите во поглед на стручната подготовка на работниците што организацијата на здружен труд е должна да ги остави на располагање на подрачната организациона единица на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали (во натамошниот текст: органот на контролата).

Член 2

Работната просторија за преглед и жигосување на водомери мора:

1) да биде чиста, сува, изградена во согласност со техничките нормативи и доволно пространа за сместување на опремата, за вршење на прегледи и жигосување на водомери;

2) да ги исполнува пропишаните услови во поглед на хигиенско-техничката заштита;

3) да има дневно и електрично осветление според југословенскиот стандард JUS U.C.9.100, т.е. барањата во поглед на осветлување да бидат „големи“

и електричното осветление да се изведува како „општо осветление“.

Член 3

Температурата во работната просторија за преглед и жигосување на водомери мора да биде во граници $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$.

Член 4

Опремата за преглед на водомери мора да биде најмалку 1,5 m оддалечена од грејните тела.

Работната просторија за преглед и жигосување на водомери мора да биде заштитена од директно навлегување на сончевите зраци, за да може точно да се чита зафатнината на истечената вода низ водомерот.

Член 5

Сидовите на просторијата мораат да бидат обложени со керамички плочки или бојадисани со мрсна боја најмалку до височината од 150 cm од подот.

Подот на просторијата мора да биде од бетон, обложен со керамички плочки или виназ-плочки, со пад спрема собирниот одводен отвор на отпадната вода.

Член 6

Во работната просторија за преглед и жигосување на водомери мора да се наоѓаат:

- 1) опрема за преглед на водомери;
- 2) дрвени или метални полица за сместување на водомерите;
- 3) маса и столци за работа на работниците на органите на контролата;
- 4) термометар за мерење на температурата во работната просторија.

Член 7

Во работната просторија за преглед и жигосување на водомери не смеат да се држат предмети кои го смеќаваат нормалното вршење на прегледите на водомерите, ниту смеат за време на прегледите да се вршат други дејствија освен прегледи на водомерите.

Бројот на водомери кои се држат во работната просторија за преглед и жигосување може да биде најмногу еднаков на бројот на водомерите потребни за работа во една смена.

Член 8

Работната просторија за преглед и жигосување на водомери мора да биде одвоена од просторијата за поправка на водомерите.

Член 9

Околу уредите за преглед на водомери мора да бидат поставени дрвени решетки или гумени шупливи подни покривки по кои се движат работниците при ракувањето со уредите за преглед на водомерите.

Член 10

Во работната просторија за преглед и жигосување на водомери со номинален протек до $10 \text{ m}^3/\text{h}$, мора да биде следната опрема.

- 1) најмалку три уреди за преглед на водомери од кои барем еден мора да има продолжна маса со најмалку четири приклучоци за сервиски преглед;
- 2) рачна или самободна количка за пренос на поголеми количини водомери;

3) инсталација за довод и одвод на вода, со потребна арматура;

4) најмалку два стаклени работни еталони со зафатнина од 10 l со точност $\pm 0,05\%$ за проверување на точноста на мерните котли на уредите за преглед на водомери.

Ако во работната просторија за преглед и жигосување на водомери се врши преглед и на водомери со номинален протек преку $10 \text{ m}^3/\text{h}$, тогаш во неа мора да има и:

- 1) најмалку еден уред за преглед на водомери со номинален протек преку $10 \text{ m}^3/\text{h}$;
- 2) дигалка за пренесување на водомери со номинален протек преку $10 \text{ m}^3/\text{h}$.

Член 11

Уредот за преглед на водомери мора да се состои од:

- 1) мерен котел со нивопоказна скала и со провидна нивопоказна цевка;
- 2) направа за мерење на моментниот протек на вода;
- 3) вентил на регулирање на протекот на вода;
- 4) диференцијален манометар за мерење на паѓањето на притисокот на водата во водомерот или два одвоени манометра за мерење на паѓањето и притисокот на водата во водомерот;
- 5) механизам за приклучување на водомерот;
- 6) манометар за мерење на подвижноста на механизмот на водомерот.

Член 12

Големината на работната просторија за преглед и жигосување на водомерите се определува зависно од бројот на уредите за преглед на водомери и не смее да биде со површина помала од $5 \times 6 \text{ m}$, кога се поставени три уреди за преглед на водомери со номинален протек до $10 \text{ m}^3/\text{h}$.

Член 13

Уредите за преглед на водомери со номинален протек од $10 \text{ m}^3/\text{h}$, се поставуваат во линија, покрај сидот, со меѓусебно растојание од еден метар.

Оддалеченоста на мерниот котел од сидот мора да изнесува најмалку половина метар.

Член 14

Пречникот на отворот за довод на водата до уредот за преглед на водомери мора да биде така димензиониран што да можат на уредите без продолжна маса истовремено да се прегледаат водомери со номинален протек до $10 \text{ m}^3/\text{h}$ и притоа работниот притисок не смее да биде помал од $4 \times 10^5 \text{ Pa}$ (4 bar) на влезот на секој водомер. Работниот притисок не треба да надминува $10 \times 10^5 \text{ Pa}$ (10 bar).

Отворот на цевката за одвод на водата од мерните котли мора да биде слободен и тако изведен што да биде можно посматрање на истекувањето и затворањето на мерните котли, а пречникот на отворот за одвод на водата така димензиониран што да може да ја прими сета количина вода од мерните котли без задушување или забавување на одведувањето.

Член 15

Доводот на водата во мерниот котел мора да биде така изведен што да е овозможено бранување на водата во мерниот котел.

Ако уредот е наменет за преглед на водомери со номинален протек преку $10 \text{ m}^3/\text{h}$, тогаш работата на механизмот за затворање и отворање на мерниот котел на уредот треба да биде механизмирана или автоматизирана со вградување на импулсни вентили за затворање и отворање.

Член 16

Контролирање на притисокот во доводот на водата се врши на манометар кој мора да биде поставен на видливо место во работната просторија за преглед и жигосување на водомерите и на височина од еден ипол метар од подот.

Преглед на водомерот на уредот не може да се врши ако притисокот во доводот на водата е помал од 4×10^5 Pa (4 bar).

Член 17

Уредите за преглед на водомери не смеат директно да се приклучуваат на црни станици или пумпи и на водоводна мрежа на голем потрошувач кој создава значителни варијации на притисокот.

Член 18

Раководителот на работна единица или служба, група, одделение, односно друга форма на организирана работа во рамките на која се врши преглед и жигосување на водомери мора да ги исполнува следните услови:

1) да има најмалку више школска подготовка од машинска, организациона или технолошка насока;

2) да ги познава опремата за преглед и жигосување на водомери и производствено-технолошкиот процес на изработката и поправката на водомери.

Член 19

Работниците што ракуваат со уредите за преглед на водомери и вршат подготовка на водомерите за преглед мораат да имаат IV или V степен стручна подготовка од соодветна насока.

Бројот на работниците од став 1 на овој член зависи од бројот на водомерите што се прегледуваат и жигосуваат во текот на годината и од бројот на водомерите што се подготвуваат за преглед.

Работниците од став 1 на овој член мораат да бидат оспособени за подготовка на водомерите за преглед според пропишаните метролошки услови и метролошките упатства.

Член 20

Организациите на здружен труд, во чијшто деловни простории се врши преглед и жигосување на водомери, се должни да ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник до 31 декември 1986 година.

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на уредите од член 13 на овој правилник. На одредбите од овој правилник мораат да одговараат уредите од член 13 на овој правилник што се поставуваат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 21

Решенијата со кои на определени организации на здружен труд им е одобрено во нивните деловни простории да се врши преглед и жигосување на водомери, а кои се донесени пред денот на влегувањето во сила на овој правилник, престануваат да важат на 31 декември 1986 година.

Член 22

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0302-3111/2
14 август 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
мери и скапоцени
метали,
Миљисав Воичкиќ, с. р.

530.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80), директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКИ РЕФЕРАТ НА ЦАРИНАРНИЦАТА КРАЛЕВО ПРИ ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА КРАЛЕВО СО СЕДИШТЕ ВО ТРСТЕНИК

1. Се отвора Царински реферат на Царинарницата Кралево при царинската испостава Кралево, со седиште во Трстеник.

2. Царинскиот реферат од точка 1 на ова решение, започнува со работа од 1 октомври 1981 година.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

05/1 Бр. 6283/1
20 август 1981 година
Белград

Заменик-директор на
Сојузната управа
за царини,
Ненад Мирковиќ, с. р.

531.

Врз основа на член 8 од Општествениот договор за издатоците за исхрана на работниците кои сочинуваат материјалните трошоци, Одборот за следење на спроведувањето на тој општествен договор дава

УПАТСТВО

ЗА ПРИМЕНА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА НА РАБОТНИЦИТЕ КОИ СОЧИНУВААТ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

1. Со ова упатство поблиску се уредуваат прашањата за примена на Општествениот договор за издатоците за исхрана на работниците кои сочинуваат материјални трошоци (во натамошниот текст: Општествениот договор) во организациите на здружен труд во материјалното производство и во други дејности.

2. Во согласност со одредбите на член 2 од Општествениот договор како работници во материјалното производство се сметаат работниците во основните организации и во работните организации кои во својот состав немаат основни организации на здружен труд, распоредени со Одлуката за Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76, 62/77, 70/80 и 72/80) во областите 01. до 11, на таа одлука, освен во следните дејности:

1) во областа 07 — Трговија, и тоа: трговија на големо (гранка 0702) и надворешна трговија (гранка 0703);

2) во областа 08 — Угостителство и туризам, и тоа: туристичко посредување (гранка 0802) со исклучок на дејноста на туристичките марини што се сметаат како материјално производство;

3) во областа 10 — Станбено-комунална дејност и уредување на населби и простори, и тоа станбената дејност (гранка 1002);

4) во областа 11 — финансиски, технички и деловни услуги, и тоа: банкарство (гранка 1101), осигурување на имот и лица (гранка 1102), услуги за реклами и економска пропаганда (подгрупа 110302), неспоменатите услуги во областа на прометот (подгрупа 110303), проектирање и слични технички

услуги (гранка 1104), економско-организациони и технолошки услуги (група 11062) и деловни услуги (гранка 1109).

3. Во смисла на член 2 став 2 од Општествениот договор не можат да ги товарат материјалните трошоци издатоците за исхрана на работниците за време на работа во работните заедници и во стручните служби кои во основните организации на здружен труд и во работните организации кои немаат основни организации од став 1 на овој член се организирани за вршење на следните работи, и тоа: планско-аналитички, персонални, водење на книговодство и обработка на податоци, евиденција и статистика, подготвување и обработка на материјали од правно-стручна природа, административни работи (примање и испраќање на пошта, стенографски, диктилографски, архивски и слични работи), општи и други административни работи, како и комерцијални работи и работи на истражување на пазарот, проектирање и работи што се работат во конструкциони бироа, инженеринг, научно-истражувачки работи, формирање на кадри и други слични работи.

4. Во смисла на член 3 од Општествениот договор, издатоците за исхрана на работниците што работат во основни организации на здружен труд кои не се опфатени со член 2 став 1 од Општествениот договор и во други самоуправни организации и заедници од член 3 на Општествениот договор, вклучувајќи ги и работните заедници односно стручните служби од дејностите наведени во чл. 2 и 3 на Општествениот договор, ги товарат материјалните трошоци ако вршат работи и задачи за кои е потребен поголем физички напор или работи со зголемена опасност за здравјето и работната способност под условите:

— ако работат на работи кои се вршат во основните организации на здружен труд и во работните заедници во групациите или дејностите што не се опфатени со член 2 на Општествениот договор, како и во работните заедници и во стручните служби од член 2 став 2 на овој договор, а кои по својот карактер се исти со работите и задачите опфатени во дејностите наведени во член 2 на Општествениот договор (на пример: работи на транспорт, односно дејности на сообраќајот и врските; натовар; истовај и складирање; работи на производственото и услужното занаетчиство; работи на графичката дејност; работи на сервисирање и одржување на објекти, опрема и постројки; подготвување и сервисирање на оброци за исхрана на работниците односно такви работи во одморалишта; продажба на стоки во продавници и во други деловни единици на мало кои не се во состав на основната организација која се занимава со работи на промет на мало; работи на уредување на населби, простор и простории; работи на обезбедување и чување на општествен имот и слично);

— ако работат врз работи за кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во согласност со прописите;

— ако работат врз работи со скратено работно време поради условите на работата (освен поради здравствената состојба на работниците), за кои согласно со самоуправниот општ акт работата со скратено работно време се признава како работа со полно работно време;

— ако работат под посебни услови на работа што како такви се утврдени во самоуправниот општ акт на основната организација на здружен труд, односно на работната заедница, во согласност со законот или со други прописи (на пример: работи на кои работникот претежен дел од работното време е изложен на штетно влијание на хемикалии, на радијолошко и на друго штетно зрачење, на влијание на заразни болести и слично).

5. Тргувајќи од одредбите на член 4 од Општествениот договор, организациите на здружен труд

и други самоуправни организации и заедници во кои издатоците за исхрана за време на работата на работниците ги сочинуваат материјалните трошоци, со самоуправен општ акт уредуваат кои издатоци за исхрана на работниците за време на работата и во кој износ ги товарат материјалните трошоци, во согласност со Општествениот договор и со ова упатство.

6. Издатоците за исхрана на работниците за време на работата кои ги сочинуваат материјалните трошоци, согласно со одредбите на член 5 од Општествениот договор, можат месечно да изнесуваат најмногу 10% од просечниот месечен чист личен доход на работниците вработени во републиката, односно во автономната покраина во претходната година, односно најмногу 10% од просечниот месечен чист личен доход на работниците вработени во Југославија во претходната година, со тоа што со самоуправен општ акт се утврдува кој просек ќе се користи.

Основните организации на здружен труд и работните заедници со свој самоуправен општ акт можат да ја утврдат височината на издатоците за исхрана на работниците за време на работата, за одделни категории работници, и тоа диференцирано тргувајќи од условите на работата, од тежината и сложеноста на работите што ги вршат работниците.

Просечен месечен чист личен доход во смисла на член 5 став 1 од Општествениот договор претставува износот што се утврдува вкупно за стопанството и за вонстопанството за претходната година и кој како таков го објавува сојузниот орган надлежен за работите на статистиката, односно надлежните републички или покраински органи.

7. Под општествено-организирана исхрана за време на работата, во смисла на член 6 став 1 од Општествениот договор, се подразбира:

1) исхрана на работниците во сопствен ресторан, односно во друг ресторан или во угостителска организација, со која е склучена самоуправна спогодба, односно договор за исхрана на работниците;

2) прибавување готови јадења, односно производи за исхрана од организација чија дејност е производство или промет на тие производи, под услов непосредно да се организира исхрана на работниците, односно издавање на оброци.

Под општествено-организирана исхрана за време на работата, во смисла на член 6 став 1 од Општествениот договор, не се подразбираат исплати во готови пари и во парични бонови за исхрана на работниците.

Бр. 06-1744/1
21 август 1981 година
Белград

Претседател
на Одборот за следење
на спроведувањето на
Општествениот договор
за издатоците за
исхрана на работниците
кои сочинуваат
материјални трошоци
Шефкет Јашари, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Македонија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Анастасовски Васка Мите, Апостолски Митев Боро, Димовски Томо Трајко, Ђорчев Ђорѓи Ристо, Георгиева Димитар Зора, Колишевски Диме Киро, Панајотовић Боровоје Јово, Стефановски Стојан Јордан, Шумански Никола Бранко,

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ- РЕН ВЕНЕЦ

Михајловска-Таскова Панчева Вера;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бошев Дане Трајан, Димитровски Стојан Никола, Ефремова-Хаџи-Василева Ристо Благородна, Гајтани Идриз Адем, Хасаноговски Дервиш Мехмед, Јованов Саздо Ђорѓи, Коцев Митев Камче, Медарски Серафим Митко, Мишев Сенев Тодор, Никодијевић Воислав Здравко, Николов Димитар Илија, Петковски Трајко Владо, Стаменков Јордан Петре, Стоименов Васил Димитар, Валевски Саре Ангел;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Мишев Панзов Лазо, Величковски Глигор Стојан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ајтарски Славе Благој, Ајтарски Ђорѓи Стојан, Арсова-Петрова Атанаса Ката, Бисиновски Алексо, Ђорѓи, Бојовић-Димовска Сергеј Маргарета, Деди-петров Тодор Блажо, Димитровски Јованче Геро, Ђуревски Благоја Михаило, Ђуровски Љубез Ви-томир, Ибушески Бајрам Неџип, Иванов Гилев Ру-се, Јаневски Борис Димитар, Кирчанов Мито Ђор-ѓи, Кочоски Ристов Владимир, Коновска-Гркова Лазо Вера, Мурцевска-Попова Илиева Марија, По-пов Серафим Ђорѓи, Ренев Мечит Далип, Нико-лова-Трајкова Антона Марија, Ватански Димитар Благој, Зафиров Диме Боро, Здравковић-Јанковић Миладина Рада, Зинзирев Тодор Ристо;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ацевски Стојко Петко, Али Амет Сали, Ананије-ва-Георгиева Ристо Станка, Анастасов Гоше Дане, Ангеловски Иванов Ђорѓи, Атанасов Никола Петар, Аврамовић Трипчо Урош, Аврамоски Митов Вељко, Бабунски Ангел Јован, Бајрамов Аден Нуредин, Балова-Черкезова Петре Надежда, Барзов Крум Тодор, Бинковски Петре Трајко, Бочварски Стојан Киро, Бојковски Таско Радован, Царић Воислав Душан, Цоневски Јаким Стојанче, Цветановски Ја-ким Киро, Чешмечиски Коста Димитрије, Чулевик Незира Шабан, Давчевски Дончо Томислав, Дави-довски Симо Здравко, Демир Ибраим Невзат, Ди-митрија Методи Ангеловски, Димовски Горги Све-томир, Додевски Стојан Живко, Донаков Васил Иљо, Донев Стојко Илија, Цугоманов Горги Спиро, Георгиевски Митров Трајче, Ѓошев Марков Душко Елмаз Лиман Сабир, Емини Хасан Несет, Ежов Ко-ста Трајко, Фенев Стојан Борис, Гигов Тодор Мики, Грков Ристо Мице, Христовски Јосим Владимир, Игнатов Миле Санде, Илиески Сотир Милан, Ива-нов Атанасов Страхил, Ивановски Атанасовски Ата-насов Александар, Јаначковски Стојан Јордан, Јан-куловски Пандо Спиро, Јосифовски Петко Јосиф, Јосифовски Никола Трифун, Јованов Мите Филип, Јованова-Петрова Трајко Добрила, Јовановски Бо-рис Слободан, Јовески Стојмир Живко, Јуришић Радослав Златко, Јусеиновски Шумши Јусеин, Ка-јин Ибрахим Исмаилаки, Камчев Јордан Киро, Капсарова-Јанчева Иван Љупка, Каптеловски Спи-ро Крсте, Караџов Страшо Лазар, Каранашевски Илија Андреја, Керимовски Кани Ерген, Клива-новски Васил Илија, Колишева-Цецова Миша Станка, Кодовски Петре Љубомир, Костовски Вој-ко Павле, Крстев Стоилков Стојко, Крстев Мице Трајко, Крстева-Николова Петрун Љубица, Крстев-ски Стоилка Киро, Крстевски Димитрија Ристо, Ласовски Наум Томислав, Лазаревски Димитар Ни-кола, Лазаревски Стојан Раде, Лазаревски Симон Станиша, Ливрински Велимир Стојан, Мадешовски Јован Димитар, Манев Саре Трајан, Мангаров Ђор-ѓи Петре, Манојлов Гошо Стојан, Марашевић Ма-љота Јозо, Марковски Лазар Стево, Медунанин Хамо Махмуд, Мицановски Петре Ангеле, Мицев-ски Ђорѓи Јордан, Мицов Милан Стефан, Михајло-ва Димитар Љубинка, Михаилев Николов Ташко, Миљовски Христо Стефан, Миовска-Камчева Ђор-ѓи Олга, Миташовски Панче Томо, Митева-Днова Ристо Василка, Мишевски Александар Денко, Ми-тевски Дојчинов Стојмен, Митровски Трпе Борис-лав, Мрмевска-Трајковска Ѓопо Даница, Нацев Строиманов Милан, Настески Владов Блаже, Нау-мовски Димко Левко, Неделкова-Цидрова Јордан Невена, Николов Саздо Никола, Николова-Петрова Кирил Танка, Николовски Краљо Блажо, Никовски Салтир Фиданчо, Огванова-Ристоманова Коста Бранка, Османи Јахја Наце, Панев Анђел Борислав, Паневска Никола Нада, Пановски Коне Киро, Пар-чеклиева-Гергинова Стефан Виолета, Павловић Миленко Радмила, Петров Лазар Ангел, Петров Трајан Коце, Петров Паско Владислав, Петровска-Ристова Јанаћи Снежана, Петровски Ђорѓи Ташко, Поповски Јован Александар, Поповски Димитрија Тихомир, Пуцаревић Петко Станоје, Рајачић Мили-воје Милош, Ралев Лазар Александар, Ристов Дане Душко, Ристовски Јашко Дончо, Ризевска-Арсова Трајко Благородна, Рудниковски Ђорѓи Емануел,

Садик Бајрам Дестан, Самарџиев Наце Александар, Самардиска-Шуманска Методи Вера, Самоковлија-Спирковска Јорданова Наталија, Савов Манасков Стојан, Симоновска-Николовска Димитар Душанка, Скрчески Крсто Размо, Смилевски Стефан Милан, Смилковски Цветко Трајче, Соколовски Арсен Димитар, Солтиров Блажо Димитар, Спасојевић Драгољуб Зоран, Спасовски Никола Русе, Спасовски Пуце Вукашин, Стаменковски Васил Коле, Стаменковски Ђорѓи Томе, Станковић Милутин Владимир Станковска Натаил Бистра, Станоевски Александар Благој, Станоевски Димитар Нестор, Стефановски Владо Јордан, Стефановски Крсто Мирко, Стоев Димитар Васил, Стојчевски Герасим Александар, Стоиленов Доне Борис, Танчоров Пано Петар, Таневски Јордан Атанас, Таневски Триче Стане, Ташков Атанас Димитрије, Тодоров Јован Трајче, Тодоровски Стојче Крсто, Торески Ристо Благоје, Топињски Павле Димитар, Трајановски Стојан Славчо, Трендов Никола Тодор, Урумов Илија Живко, Величков Стојмен Стеван, Здравеска Михајло Василија, Жабановски Алеко Петре;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Барјактаровић Велимир Слободан;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Алексовски Киро Стојмир, Апцева Цветко Јорданка, Бикова-Везенкова Моне Марија, Бурзевска-Стојчевска Милан Маргита, Донева Тодор Љупчо, Ђичева-Ангелова Костадин Бисерка, Ђорѓовска-Тоневска Андреја Марија, Хаџи-Кимова-Савева Методи Елисавета, Илиева-Лонгурова Благој Надежда, Камчевска-Лазарева Милана Ефка, Костов Страхиљ Симеон, Крстевска-Спасовска Тодора Марија, Мицов Никола Кирил, Милева-Мирчева Никола Голубинка, Митровска Мијалко Евга, Најдовски Ордан Кирил, Огњанов Ристо Методи, Петров Јордан Бојан, Поповска-Костовска Станимир Павлина, Симонова-Дурдувакова Ристо Менка, Узеири Шахин Дрита, Златкова-Мигренцева Александар Луја;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Абази Вилхел Веби, Алачков Пенчов Стојче, Анастасова-Чукерска Јордан Верка, Андонов Мирче Стоилен, Ангелов Колев Благој, Ангеловска-Груева Јанко Нада, Арсов Гиго Љубомир, Арсов Бориз Петре, Арсова-Накова Санде Магда, Арсовски Павле Цветан, Арсовски Ангел Миодраг, Авдиевски Хамид Целадин, Бајрамовски Рамиз Љутви Берков Трајан Киро, Благоева Васил Елица Блажевски Петро Драгомир, Блажевски Милан Благоја, Блажевски Трајан Борис, Бојациева Јован

Магдалена, Бојкиев Јордан Атанас, Бојкова-Заева Ристо Естирка, Бошковски Богдан Цветан, Божиновски Сибиљ Веселин, Цецов Мише Лазар, Читкушева-Саздова Ончо Десанка, Ѓешинова Коле Станка, Даскаловски Јован Димитар, Даутовски Ђорѓи Иван, Дивитков Спирос Василија Деберлчев Панко Јордан, Демировски Мазил Ѓазим, Димчевски Ико Трипко, Димитриевски Заре Душко, Додев Славе Благој, Донева Трајче Иван, Донева-Фурдзиска Гаврил Зага, Ђорѓиевски Никола Љубомир, Ђуркова-Златева Иван Павлина, Ђурковић-Захаријева Васил Софијанка, Ефремовски Стојмир Миле, Ефтимов Симеон Ефтим, Есмерова Темо Гордана, Гаџевски Лазар Борис, Гишков Васил Крум, Голубов Санде Драгослав, Христов Славе Борис, Илијевски Манојло Воислав, Иванов Величко Апостол, Иванов Перо Борис, Ивановски Гоце Борис, Ивановски Трифун Ђорѓи, Ивковска-Костадиновска Ристо Крстана, Јачев Петров Ангел, Јакупов Селим Искендер, Јанчев Ристо Васил, Јанев Блажо Боровоје, Јашарова Куртиш Назмије, Јованчев Андреја Ванчо, Јованов Давче Застојче, Јованова-Мастева Иван Магда, Јовчева-Мицкова Симон Смика, Јовевски Никола Јованчо, Јурукова-Ђорѓиевска Никола Веселинка, Кацарски Михаил Коста, Калаџиски Никола Душан, Колев Васил Боровоје, Колев Стојан Трајче, Конески Јован Добрисав, Копчаровски Стоилко Милан, Краевска-Колева Бојин Цветанка, Крстев Александар Ангел, Крстев Трајчев Драган, Крстевски Стојан Стефан, Крстевски Радивоја Живко, Кржаловски Пандил Марко, Манчевска Јован Здравка, Манчевски Секула Мирко, Манева-Кушевска Киро Славка, Маринковић Радослав Димитар, Мастев Никола Анђел, Мекић Сајко Хајриз, Мицевски Михаил Драган, Мицкоски Стојмир Иван, Михајлов Цасе Александар, Михајлов Александар Добривоје, Миладиновић Миодраг Миољуб, Милева-Манева Љупчо Блага, Миневски Блажо Никола, Мишевски Стојмен Живко, Митев Пенчев Иван, Митровски Сидо Звонимир, Нацев Крсто Трајчо, Нацевски Станко Борис, Наков Димитрие Тоде, Наумов Косто Штерија, Наумовски Манасија Ђоре, Несторовски Павле Велко, Николоски Коце Стојко, Николов Тодос Методија, Николовски Перо Иван, Николовски Ставре Љубен, Николовски Ристо Миодраг, Николовски Ристо Миодраг, Николовски Мирко Мите, Орлев Трајанов Јован, Панчић Бошко Љубомир, Панчевска Лазар Слободка, Паневски Стево Благој, Павловски Ѓересим Стамен, Пеков Ангел Петар, Петковски Стоилко Драги, Петковски Арсо Страшко, Петровски Богдан Недан, Петрова-Голомеова Ефтим Катарина, Петровски Трајко Тодор, Поповић Дражо Живко, Поповски Иван Кирил, Прошев Благој Александар, Раман Јонус Иван, Ристов Пано Киро, Ристов Камчев Михаил, Сандевски Љубе Славчо, Савева-Миладинова Тимо Милица, Савески Бошко Добрисав, Савев Стојмен Стојче, Заздов Пенчо Благој, Сајдиловски Шабан Зендел, Стаев Ѓуров Веселин, Станков Панче Ацо, Стефановски Коле Блаже, Стодић-Миладиновић Боровоје Катица, Стојановски Киро Благоја, Стојановски Александар Никола, Стојановски Боге Трпе, Стојменов Зафир Методи, Столески Јаков Маринко, Шачева-Миладинова Миладин Љубица, Шаља Даут Ахмет, Шамаковски Бојин Душан, Штерјов Косто Никола, Шумански Глигор Драгољуб, Танчев Петров Владимир, Тасевски Ђорѓи Трајче, Тасић Спирко Станко, Ташоли Хајриз Реџеми, Тефов Димо Ефрем, Тимов Божинов Драги,

Трајанов Милев Бориз, Трајчев Јордан Стојанче, Трајчевски Трајче Драгче, Трајковски Иван Веселин, Тренчевски Васил Драгољуб, Триповски Махаило Радојко, Трпезановски Трајан Ристо, Трповски Димко Томислав, Тунев Стерјо Павле, Урдареvски Димитар Живко, Тодоровски Трајан Драги, Вангелов Димитар Ване, Величковски Ђурко Ђорђи, Зафировски Слободан Мирко, Жежова-Везенкова Иван Стојка, Живков Проко Димитар;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Дервишевски Сулејман Рамазан, Јолески Јанев Светозар, Јованоски Борис Милорад, Лазески Цветимир Стојко, Соколовски Никска Ђорђи, Зендели Асанов Зија.

Бр. 142
31 декември 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,

Цветин Мијатовиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за заслуги во работата од значење за унапредување на соработката од областа на медицинските науки помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Велика Британија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Д-р John (Miller) Beazleg.

Бр. 2
3 февруари 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Цветин Мијатовиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Сојузна Република Германија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

д-р Detlev Karsten Rohweder.

Бр. 3
3 февруари 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Цветин Мијатовиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за заслуги во организирањето на деловната соработка со Фабриката „Елан“ од Бегуње на Горенском, со што е направен значаен придонес кон развивањето на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Шведска

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Lars A. Bengtsson;

— во знак на посебно признание за придонесот на светскиот углед на југословенските „Еланови“ скии и за осведоченото пријателство спрема нашата земја

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Ingemar E. Stenmark.

Бр. 4
4 февруари 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Цветин Мијатовиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Antonluigi Mirabelli, функционер на Претседателството на Република Италија;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ugo Saniti, функционер на Претседателството на Република Италија

Бр. 5

19 февруари 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Цвиетин Мијатовиќ, с. р.

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Тајланд

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

д-р Blakundha Samruatruamphol, извонреден и ополномоштен амбасадор на Кралството Тајланд во Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

Бр. 6

3 март 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Цвиетин Мијатовиќ, с. р.

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Соединетите Држави на Мексико

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Omar Martinez Legorreta, извонреден и ополномоштен амбасадор на Соединетите Држави на Мексико во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 7

19 февруари 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Цвиетин Мијатовиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|--|------|
| 527. Одлука за измена на Одлуката за определување на земјоделските и прехранбените производи и на нивните преработки што подлежат на контрола на квалитетот во надворешнотрговскиот промет | 1213 |
| 528. Решение за повлекување од прометот на лекот SUPRISTOL, таблети од 12 X (400 + 80 mg) серија број 19310581, производ на „КРКА“, Товарна здравил — Ново Место, TOZD ISIS — — — — | 1213 |
| 529. Правилник за условите што треба да ги исполнуваат работните простории и опремата за преглед и жигосување на водомери, како и работниците во определени организации на здружен труд во поглед на стручната подготовка ако му се ставаат на располагање на органот на контролата при прегледот и жигосувањето на водомери — — — — — | 1213 |
| 530. Решение за отворање Царински реферат на Царинарница Кралево при царинската испостава Кралево со седиште во Трстеник — — — — — | 1215 |
| 531. Упатство за примена на Општествениот договор за издатоците за исхрана на работниците кои сочинуваат материјални трошоци — — — — — | 1215 |
| Одликувања — — — — — | 1216 |